



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 26 мај 1992
Скопје
Број 33 Год. XLVIII

Аконтацијата за 1992 година изне-
сува 12.000 денари. Овој број чини 300
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

638.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 38/90) и член 1 од Законот
за мерките што можат да се преземат заради спречу-
вање и отстранување на нарушување на тековите на
општествената репродукција на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/
91), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

**ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИСПЛАТА
НА ПЕНЗИИТЕ И ДРУГИТЕ ПРИМАЊА НА ВО-
ЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ КОИ ОСТАНУВААТ НА
ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА**

Член 1

Со оваа одлука се уредуваат прашањата во врска
со висината и начинот на исплатата на пензиите и дру-
гите примања на воените осигуреници кои имаат посто-
јано живеалиште во Република Македонија, постапката
за остварување на правата од пензиското и инвалид-
ското осигурување на воените осигуреници и обезбеду-
вањето на финансиските средства.

Член 2

Република Македонија од 1 април 1992 година ја
презема исплатата на пензиите и другите примања на
корисниците кои права ги оствариле заклучно со 31
март 1992 година врз основа на прописите за пензи-
ското и инвалидското осигурување на воените осигуре-
ници и кои имаат постојано живеалиште на територи-
јата на Република Македонија.

Член 3

Пензиите и другите примања (надоместоци за те-
лесно оштетување, нега и помош и додаток за деца) на
корисниците од член 2 на оваа одлука за април 1992
година ќе се исплатат во висина на износите исплатени
од Заводот за социјално осигурување на воените осигу-
реници за март 1992 година, усогласени со 26,55%.

Член 4

Усогласувањето на пензиите и другите примања од
член 3 на оваа одлука од 1 мај 1992 година ќе се врши на
ист начин како и за другите корисници на пензија во
Република Македонија.

Член 5

Исплатата на пензиите и другите примања на во-
ените осигуреници ќе ја врши Фондот на пензиското и
инвалидското осигурување на Македонија.

Член 6

За воените осигуреници кои се вклучиле во систе-
мот на одбраната на Република Македонија и за членови-
те на нивните семејства, како и за членовите на се-
мејството на умрен корисник на воена пензија, во утвр-

дувањето на висината на правата се применуваат одред-
бите од членовите 3 и 4 на оваа Одлука.

Член 7

Средствата за исплата на пензиите и другите при-
мања остварени до 31 март 1992 година и на пензиите и
другите примања што ќе ги остварат воените осигуре-
ници од член 6 на оваа одлука се обезбедуваат во Буџетот
на Република Македонија.

Средствата од став 1 на овој член од Буџетот на
Републиката ќе се рефундираат на Фондот на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија во
месечен износ врз основа на доставената пресметка.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 23-1521/1
22 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

639.

Врз основа на член 45, став 3 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“, бр. 38/90), а во врска со член 1
од Законот за мерките што можат да се преземат за-
ради спречување и отстранување на тековите на опште-
ствената репродукција на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 55/
91), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

**ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИСПЛАТА НА МЕСЕЧНИТЕ
ПАРИЧНИ ПРИМАЊА И НА ЗДРАВСТВЕНАТА
ЗАШТИТА НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ И СЕМЕЈ-
СТВАТА НА ПАДНАТИТЕ БОРЦИ**

Член 1

Со оваа одлука се уредуваат прашањата во врска
со обезбедување на исплатата на месечните парични
примања и други надоместоци, на здравствената заш-
тита на воените инвалиди и семејствата на паднатите
борци, висината на примањата и начинот на усогласу-
вање на тие примања.

Член 2

Месечните парични примања (лична инвалиднина,
семејна инвалиднина и зголемена семејна инвалиднина,
додаток за нега и помош од страна на друго лице и
ортопедски додаток), ќе се исплатат за месец мај 1992
година, во висина на износите исплатени за месец април
1992 година.

Член 3

Месечните износи на парични примања од член 2
на оваа одлука ќе се усогласуваат со процентот на ме-
сечниот пораст на личните доходи во Републиката.

Член 4

Република Македонија го обезбедува придонесот за здравствена заштита за воените инвалиди и корисниците на семејна инвалиднина кои не се осигурени по друг основ, согласно Законот за здравствена заштита, учеството во цената на ортопедските помагала, надоместокот за работа на членовите на лекарските комисији и помош во случај на смрт.

Член 5

Исплатата на месечните парични примања и на средствата за здравствена заштита ќе ја врши Министерството за труд и социјална политика – Републичка управа за прашања на борците и воените инвалиди.

Член 6

Средствата за исплата на месечните парични примања за здравствената заштита и другите надоместоци се обезбедуваат во Буџетот на Република Македонија.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 мај 1992 година.

Број 23-1505/1
21 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

640.

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 40/90), Владата на Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ НАДОМЕСТОЦИ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Одлуката за републичките надоместоци на одделни производи бројот „25,00“ се заменува со бројот „50,00“, а бројот „16,00“ се заменува со бројот „32,00“, а бројот „15,00“ со бројот „30,00“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1554/1
22 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

641.

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за Владата на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 38/90), Владата на Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ ДЕРИВАТИ НА НАФТА ЗА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

1. Во Одлуката за определување на малопродажни цени на одделни деривати на нафта за индивидуалните

земјоделски производители („Службен весник на РМ“, бр. 20/92), по точката 3 се додаваат точките 4 и 5 кои гласат:

„4. Исплатата на правото на регрес од точка 3 на оваа одлука го врши Министерството за стопанство.

Министерството за стопанство составува вкупна пресметка и доставува барање до Министерството за финансии за преведување на средствата за исплата на регрес

5. Барањето за исплата на регресот од точка 3 на оваа одлука, претпријатијата и другите правни лица, како и работните луѓе кои вршат самостојна дејност со личен труд, промет на дизел гориво, се поднесува до подрачната организациона единица на Министерството за стопанство на чие подрачје се наоѓа седиштето на бензинската пумпа“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1587/1
22 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

642.

Врз основа на член 70, став 3 од Законот за здравствената заштита на животните („Службен весник на РМ“ бр. 30/77, 39/77, 41/78, 28/87, 51/88, 20/90 и 28/91), Владата на Република Македонија донесе

ПРОГРАМА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА СУЗБИВАЊЕ НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ ОВЦИТЕ И КОЗИТЕ ВО 1992 ГОДИНА

I

Средствата за здравствената заштита на животните во 1992 година што се наменети за сузбивање на бруцелозата кај овците и козите во Република Македонија во износ од 531.600.000,00 денари што се обезбедени од Републичкиот буџет се користат за:

во денари

1. Епизоотиолошки испитувања и изработка на епизоотиолошки карти, за антиген, епрувети, игли за вадење на крв, ушни маркици, клешти, евиденција на грла по видови и друга опрема за брза и теренска дијагностика на бруцелозата 35.000.000
2. Вадење на крв од овците и козите, за дијагностика, за вакцинација и контрола на имунитетот, за доставување на крв, а до дијагностичките лаборатории и резултатите до надлежните служби и држателот на животните 396.300.000
3. Надомест за заклани, односно еутанизирани овци, и кози, за нивниот транспорт до кафилерии или други места за нештетно отстранување, за ископување на сточни јами или гробници, услуги за транспорт до клиницата и колење 60.800.000
4. Надомест за извршена дезинфекција и учество за набавка на теренски возила, средства и опрема за дезинфекција 37.500.000

5. Материјални трошоци за спроведување на програмата	2.000.000
ВКУПНО:	531.600.000

II

Приоритет во спроведувањето на мерките од оваа програма ќе имаат општинските подрачја, каде бруцелозата кај овците и козите ќе се појави во поголем обем.

III

За спроведување на оваа програма и за стручните и административните работи се грижи Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

IV

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1. I. 1992 година.

Број 23-1441/1
7 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р **Никола Кљусев**, с.р.

643.

Врз основа на член 70, став 3 од Законот за здравствената заштита на животните („Службен весник на РМ“ бр. 30/77, 39/77, 41/78, 28/87, 51/88, 20/90 и 28/91), Владата на Република Македонија донесе

ПРОГРАМА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО 1992 ГОДИНА

I

Средствата за здравствена заштита на животните од заразните и паразитските болести во 1992 година, освен за бруцелозата кај овците и козите во износ од 263.075.000,00 денари, што се обезбедени, се користат за:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Превентивни вакцинации и сузбивањето на заразните и паразитските болести | 162.075.000,00 |
| 2. Земање, пакување и испраќање на материјал, крв и др. за лабораториско испитување и на лабораториско испитување и дијагностика на заразни и паразитски болести кај животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја и од член 6 од Законот за здравствена заштита на животните | 54.900.000,00 |
| 3. Надомест за убиени или заклани животни заболени од останатите заразни болести, трошоци за убивање или колење на заболени животни и уништување на кучиња и мачки скитници и уништување на кучиња и мачки непосредно при сузбивањето на беснилото и ехинококозата | 9.000.000,00 |
| 4. Трошоци за извршена дезинфекција на м ² при појава и сузбивање на заразни болести | 25.000.000,00 |

- | | |
|--|---------------|
| 5. Давање партиципација за набавка на лабораториска опрема на ветеринарно дијагностички организации и опремување и оспособување за теренска работа на републичката ветеринарна инспекција за набавка на превозни средства и друга опрема | 12.100.000,00 |
|--|---------------|

II

1. Средства од дел I потточка 1 на оваа програма во износ од 162.075.000,00 денари ќе се користат за превенирање и сузбивање на заразни болести во индивидуалниот сектор и тоа:

- | | Во денари |
|---|---------------|
| 1) вакцинација и сузбивање на Антраксот кај коњи, говеда и овци и пушкатавецот кај говедата | 21.150.000,00 |
| 2) Клинички преглед на копитарите на сакагија | 400.000,00 |
| 3) Превенирање и сузбивање на разната кривотница кај овците | 2.000.000,00 |
| 4) Превенирање и сузбивање на Ентеротоксемијата кај овците и разниот пролив кај јагнињата | 65.000.000,00 |
| 5) Вакцинација и сузбивање на чумата кај свињите, вклучувајќи ја и вонредната вакцинација при појава на заразата | 2.875.000,00 |
| 6) Вакцинација и сузбивање на чумата и атипичната чума кај пернатата живина вклучувајќи ја и вонредната вакцинација при појавата на заразата | 4.500.000,00 |
| 7) Превенирање и сузбивање на паразитски болести (крста кај животните, белодробната стронгилоза, желудечноцревна стронгилоза и тенијата кај кучињата) | 50.150.000,00 |
| 8) Организирано третирање на овците и говедата против метилавост | 16.000.000,00 |

III

2. Средства од дел I потточка 2 на оваа програма во износ од 54.900.000,00 денари ќе се користат за:

- | | |
|--|---------------|
| 1) земање, пакување и испраќање на материјал (крв и др.) за лабораториско испитување | 17.025.000,00 |
| 2) Туберкулинизација и ретуберкулинизација кај говеда и свињи | 22.500.000,00 |
| 3) Лабораториско испитување и дијагностика на заразни и паразитски болести | 15.375.000,00 |

Средствата од алинеја 1 и 2 на став 1 од оваа точка ќе се исплатуваат на ветеринарните станици по склучениот писмен договор, а средствата од алинеја 3 на став 1 од оваа точка ќе се исплатуваат на дијагностичко ветеринарни организации по склучен писмен договор.

IV

Средствата од дел I потточка 3 од оваа програма во износ од 9.000.000,00 денари ќе се користат за надомест за убиени или заклани животни заболени од заразни болести и тоа:

- | | |
|---|--------------|
| 1) за заклани бруцелозни говеда и свињи | 3.000.000,00 |
| 2) За заклани туберкулозни животни | 3.000.000,00 |

- 3) За убиени или заклани животни заболени од останатите заразни болести по наредба на Републичката управа за ветеринарство и уништување на кучиња и мачки скитници

3.000.000,00

V

Средствата од дел I потточка 4 од оваа програма во износ од 25.000.000,00 денари ќе се користат за дезинфекција на:

- објекти за одгледување на животни, при појава на заразни болести (пштали и трла);
- просторијата за колесе на животните на местото на убивањето, на превозните средства со кои се транспортираат болни животни.

VI

Средствата од дел I потточка 5 од оваа програма во износ од 12.100.000,00 денари ќе се користат за опремување и оспособување на Републичката ветеринарна инспекција и давање на партиципација за набавка на лабораториска опрема и тоа за:

- 1) За набавка на превозни средства патнички возила 10 броја, поправки, регистрации и др. за потребите на подрачните ветеринарни инспекции и давање партиципација за набавка на лабораториска опрема на ветеринарно дијагностички организации
- 2) Набавка на друга опрема за работа на ветеринарната инспекција (ХТЗ опрема, средства за лична дезинфекција, средства за печатење на месо, печати, штембили и др.)
- 3) Средства за усовршување на ветеринарните инспектори

Во денари

10.600.000,00

1.000.000,00

500.000,00

VII

Приоритет во спроведувањето на мерките на оваа програма ќе имат општините на чие подрачје ќе се појават заразни и паразитски болести во поголем обем.

VIII

За спроведување на ова програма и за стручните и административните работи се грижи Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

IX

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1. I. 1992 година.

Број 23-1442/1
7 мај 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
др Никола Кљусев, с.р.

644.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „СТРАШО ПИНЦУР“ – СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Страшо Пинџур“ – Скопје, се именуваат:

ЗОРАН ПАШОВСКИ, вработен во „Ферпромет“ – Скопје и
КРСТЕ ГАВРИЛСКИ, директор на ГУЦ „Здравко Цветковски“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2070/1
7 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

645.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „РАЈКО ЖИНЗИФОВ“ с. Д. ОРИЗАРИ – ТИТОВ ВЕЛЕС

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Рајко Жинзифов“ с.Д. Оризари – Титов Велес, се именуваат:

БЛАГОЈА ТРАЈКОВСКИ, самостоен педагошки советник во ПЕ Титов Велес на Педагошкиот завод на Македонија и

ТРАЈАН БОГЕСКИ, професор во УСО „Кочо Рацин“ – Титов Велес.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2060/1
7 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

646.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ с. ИЗВОР – ТИТОВ ВЕЛЕС

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Кирил

и Методиј“ с. Извор – Титов Велес, се именуваат:
ВЕРА ЈАНЕВА, педагог во ЦОУ „Кирил и Методиј“ – Титов Велес и
КАТИЦА ЧАДИЕВА, лектор во СО Титов Велес.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2061/1
 7 мај 1992 година
 Скопје

Претседател
 на Комисијата за прашања
 на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

647.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА ПИОНЕРСКИОТ ДОМ „ГОРЕ ОРГАНЦИЕВ“ – ТИТОВ ВЕЛЕС

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален рабоводен орган на Пионерскиот дом „Горе Органциев“ – Титов Велес, се именуваат:
МАРИЈА НАСТОВА, директор на работничкиот универзитет „Благој Страчковски“ – Титов Велес и
ЗОРИЦА РИСТОВА, психолог во ПЕ Титов Велес на Педагошкиот завод на Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2062/1
 7 мај 1992 година
 Скопје

Претседател
 на Комисијата за прашања
 на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

648.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН ВО ЕМУЦ „РИСТЕ РИСТЕСКИ-РИЧКО“ – ПРИЛЕП

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален рабоводен орган во ЕМУЦ „Ристе Ристески-Ричко“ – Прилеп, се избираат:

СИМОН НАУМОСКИ, пратеник во Собранието на Република Македонија и

ТРАЈЧЕ БИЛЈАРСКИ, одборник во СО Прилеп.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2063/1
 7 мај 1992 година
 Скопје

Претседател
 на Комисијата за прашања на
 изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

649.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА РО ОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ С. ЛУКОВО – СТРУГА

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален рабоводен орган на РО ОУ „Кирил и Методиј“ с. Луково – Струга, се именуваат
БЛАЖЕ ЈОНОСКИ, референт во одделението за труд и социјална политика – Струга и
УРОШ ПОПОВСКИ, просветен работник во пензија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2059/1
 7 мај 1992 година
 Скопје

Претседател
 на Комисијата за прашања на
 изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

650.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН ВО ЕЛЕКТРОМАШИНСКИОТ УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР „КОЛЕ НЕХТЕНИН“ – ШТИП

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален рабоводен орган во Електромашинскиот училишен центар „Коле Нехтенин“ – Штип, се избираат:

ИВАН КРОТЕВ, правник вработен во СО Штип и
ГРОЗДАНКА ШУМАНСКА, правник, вработена во МК „Астибо“ – Штип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2073/1
 7 мај 1992 година
 Скопје

Претседател
 на Комисијата за прашања на
 изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

651.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „БРАКА МИЛАДИНОВИЌИ“ – ПРОБИШТИП

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Брака Миладиновиќи“ – Пробиштип, се именуваат:

БИСЕРКА СТОЈМИРОВА, технолог во Ф-ка за акумулатори „Злетово“ – Пробиштип и
ТОШО РИСТОВ, воспитувач во Ученичкиот дом „Доне Божинов“ – Пробиштип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2055/1
7 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

652.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ЕМУЦ „ГОШО ВИКЕНТИЕВ“ – КОЧАНИ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган во ЕМУЦ „Гошо Викентиев“ – Кочани, се избираат:

ИЛИЈА ВУЧКОВСКИ, професор во ЦОУ „Моша Пијаде“ – Кочани и

МИЛЕ КАРОВСКИ, директор на техничка подготовка во фабриката „Запчаници“ А.Д. „Руен“ – Кочани.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2064/1
7 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

653.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91 и „Служ-

бен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлука за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „СЛОБОДА“ СЕЛО ДРУГОВО – КИЧЕВО

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Слобода“ село Другово – Кичево, се именуваат:

ПАУН ВЕЛЈАНОВСКИ, вработен во мало-стопанство во село Другово и
СТОЈМИР БИЛБИЛОСКИ, продавач во село Другово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2058/1

7 мај 1992 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

654.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО УЧИЛИШНИОТ ЦЕНТАР ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ „КИРО СПАНЦОВ-БРКО“ – КАВАДАРЦИ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган во Училишниот центар за средно образование „Киро Спанцов-Брко“ – Кавадарци, се избираат:

инж. ДИМЕ КАРОВСКИ, потпретседател на СО–Кавадарци и

МИРОСЛАВ МАНЕВСКИ, претседател на Општинскиот суд во Кавадарци.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2066/1

7 мај 1992 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

655.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА УЦ „КРСТЕ ПЕТКОВ-
МИСИРКОВ“ – ДЕМИР ХИСАР**

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на УЦ „Крсте Петков-Мисирков“ – Демир Хисар, се избираат:

ВАСКО БОЈАЦИЕВ, инспектор по шумарство во СЕ Демир Хисар на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и

АЛЕКСАНДАР ДАВИДОВСКИ, раководител во ПОС за стопанисување со шумите „Бигла“ – Демир Хисар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2072/1
7 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

656.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ХРИСТИЈАН ТО-
ДОРОВСКИ КАРПОШ“ – КУМАНОВО**

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Христијан Тодоровски-Карпош“ – Куманово, се именуваат:

СТОЈМАН ДИМКОВСКИ, судија во Општинскиот суд во Куманово и

СПАСЕ ЦЕТКОВСКИ, директор на детската градинка „Ангел Шајче“ – Куманово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2071/1
7 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата
Никола Крстески, с.р.

657.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „СТРАШО ПИН-
ЦУР“ С. ЈОСИФОВО – ВАЛАНДОВО**

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ

„Страшо Пинџур“ с Јосифово – Валандово, се именуваат:

МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ, професор во УЦСО „Гоце Делчев“ – Валандово и

СЛОБОДАН КОТЕВСКИ, наставник во ЦОУ „Јосип Броз Тито“ – Валандово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2057/1
7 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с.р.

658.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – БИТОЛА**

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Гоце Делчев“ – Битола, се именуваат:

ДРАГИ ГРОЗДАНОВСКИ, пратеник во Собранието на Република Македонија и

НАУМ СИМЈАНОВСКИ, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2050/1
7 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата
Никола Крстески, с.р.

659.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 мај 1992 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „КОЛЕ КАНИНСКИ“ – БИТОЛА**

1. За претставници на Републиката во советот на ЦОУ „Коле Канински“ – Битола, се именуваат:

НИКОЛЧЕ ДОМАЗЕТОВСКИ, одборник во Собранието на општина Битола и

ДЕЈАН РИСТЕВСКИ, одборник во Собранието на општина Битола.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-2045/1
7 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата
Никола Крстески, с.р.

660.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 6 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ одлуките за изменување и дополнување на деталните урбанистички планови за III и IV урбана единица, донесени од Собранието на Општината Охрид на 28 јуни 1990 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на РМ“ и во „Службен гласник на Општина Охрид“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, со решение У.бр.200/90 од 11 март 1992 година, поведе постапка за оценување законитоста на одлуките означени во точка 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нивната согласност со Законот за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското езеро („Службен весник на СРМ“ бр. 45/77, 8/80 и 51/88).

4. На седницата Судот утврди дека е донесен просторен план на Охридско-Преспанскиот регион, Просторен план на општина Охрид, Просторен план за крајбрежниот простор и Основен урбанистички план на Охрид, за кои, освен за основниот урбанистички план, е дадено мислење од Републичкиот завод за заштита на природните реткости.

Судот, исто така, утврди дека со Просторниот план за крајбрежниот простор е опфатен крајбрежниот простор на Охридското Езеро од вливот на река Сатеска во Езерото до урбаниот опфат на град Охрид во должина од околу 7 км. и во широчина од езерската брегова линија до магистралниот пат Охрид – Струга, како и просторот од хотел „Метропол“ до државната граница со Албанија кај „Свети Наум“ во должина од околу 20 км. и од езерската брегова линија кон планината во широчина од 750 до 800 м.

Основниот урбанистички план не го определил крајбрежниот простор, туку определувајќи ја намената на просторот, на просторот опфатен со III и IV урбана единица, предвидел зона за туризам и рекреација, како и зона за колективно становање.

5. Според член 9 став 1 од Законот за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро градежните, хидромелиоративните, хориткултурните и други работи на крајбрежјето на езерата можат да се изведуваат само под услови и на начин утврдени со просторните планови на регионите, просторните планови на општините Охрид, Струга, Ресен и Гевгелија, а согласно став 2 на овој член од Законот урбанистичките планови на населени места и урбанистичките планови на подрачје со посебна намена, како и прописите за спроведување на овие планови, се донесуваат по претходно прибавено мислење од Републичкиот завод за заштита на природните реткости.

Согласно Конвенцијата за заштита на светското културно и природно наследство („Службен лист на СФРЈ“ бр. 56/74), која, согласно член 118 од Уставот на Република Македонија и член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија, претставува дел од внатрешниот правен поредок на Републиката, и согласно обврските кои се содржани во досието за номинација на Охридското природно и културно-историско подрачје во списокот на УНЕСКО, се обезбедува заштита на крајбрежниот простор на Охридското Езеро во длабочина од 300 до 1000 метри, во зависност од условите на релефот и потенцијалните опасности од деградација.

Од изнесените законски одредби произлегува дека

за урбанистичките планови кои предвидуваат градежни и други работи во крајбрежјето на Езерото, кое е под посебна заштита, мора да се прибави мислење од Републичкиот завод за заштита на природните реткости.

Со оглед на тоа што со Основниот план не е определено крајбрежјето, а со оспорените одлуки се предвидува изградба на објекти во непосредна близина на Езерото, односно во појасот до 300 метри, без да се обезбеди мислење од Републичкиот завод за заштита на природните реткости, Судот оцени дека оспорените одлуки не се во согласност со означените одредби од законот и со Конвенцијата.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У.бр.200/90

6 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
м-р **Јордан Арсов, с.р.**

661.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија, на седницата одржана на 6 мај 1992 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за дополнување на дел од Деталниот урбанистички план на град Кочани помеѓу ул. „Мишо Арсов“ и ул. „Македонска“, донесена од Собранието на Општината Кочани на 1 ноември 1990 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во „Службен гласник на Општина Кочани“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, со решение У.бр.152/91 од 26 февруари 1992 година, поведе постапка за оценување законитоста на оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нејзината согласност со закон.

4. Судот на седницата утврди дека Собранието на Општината Кочани не дало образложение за неприфатените забелешки од јавниот увид и јавната расправа по нацртот на планот.

5. Согласно член 33 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 35/85) собранието на општината ги разгледува мислењата и забелешките од јавниот увид и јавната расправа по нацртот на планот и за неприфатените забелешки дава образложение.

Согласно измената на член 33 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90) мислењата и забелешките од јавниот увид и јавната расправа по нацртот на планот ги разгледува органот на управата надлежен за урбанизам кој, со предлогот на планот, му доставува на Собранието образложение за неприфатените забелешки.

Со оглед на тоа дека Собранието на Општината Кочани не дало образложение за неприфатените забелешки од јавната расправа по нацртот на планот, на што го обврзува и измената на овој закон, судот оцени дека оспорената одлука не била донесена во постапка пропишана со закон, поради што одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У.бр.152/91
6 мај 1992 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
м-р **Јордан Арсов, с.р.**

662.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија, на седницата одржана на 15 април 1992 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за дополнување на Деталниот урбанистички план за дел од град Струмица, блок број 20, донесена од Комитетот за станбено-комунални работи, урбанизам и имотоправни односи на Општината Струмица на 21 ноември 1990 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во „Службен гласник на Општина Струмица“.

3. Уставниот суд на Република Македонија со Решение У.бр.194/91 од 11 декември 1991 година, поведе постапка за оценување уставноста на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нејзината согласност со член 52 од Уставот на Република Македонија.

4. На седницата Судот утврди дека со оспорената одлука се врши дополнување на деталниот урбанистички план на град Струмица, блок број 20, во делот на планот што се однесува на улицата „Јанко Цветинов“, а се состои во вклучување доградба од П+1 (приземје и кат) на семејна станбена зграда на дел од КП.бр.443.

Судот, исто така, утврди дека Одлуката е донесена на 21 ноември 1990 година и дека не е објавена по нејзиното донесување. Судот, понатаму, утврди дека на 8 ноември 1990 година, односно пред донесувањето на одлуката, во „Службен гласник на Општина Струмица“ број 10 од 1990 година е објавен текст што соодветствува на текстот на оспорената одлука.

5. Според член 52 став 1 од Уставот на Република Македонија законите и другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила, а според ставот 2 законите и другите прописи се објавуваат најдоцна во рок од 8 дена од денот на нивното донесување.

Од овие уставни одредби јасно произлегува дека прописите можат да се објават само по нивното донесување и дека влегуваат во сила по објавувањето.

Со оглед на тоа што оспорената одлука не е објавена по нејзиното донесување, Судот оцени дека таа не е во согласност со означената уставна одредба.

Објавувањето на текстот на одлуката пред нејзиното донесување на седницата на Комитетот, Судот смета дека нема правно значење, бидејќи прописите можат да се објават и да влезат во сила само по нивното донесување.

6. Што се однесува на наводот на подносителот на иницијативата дека оспорената одлука е донесена од Претседателот на Комитетот, а не од Комитетот како колегијален орган, што било во спротивност со Одлуката за измени и дополнување на плановите за реализација од помал обем, донесена од Собранието на општина Струмица на 7 мај 1984 година, Судот утврди дека се бара оценка за меѓусебна усогласеност на општи акти на органи на општината, за што, согласно член 110 од Уставот на Република Македонија, не е надлежен да одлучува.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У.бр.194/91

15 април 1992 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Република Македонија,
м-р Јордан Арсов, с.р.

663.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија, на седницата одржана на 22 април 1992 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Одлуката бр. 0209/89, донесена од Советот на Месната заедница „Три Чешми“, Општина Штип, на 16 септември 1989 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во означената Месна заедница на начин предвиден за објавување на општите акти.

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Решение У.бр.92/91 од 19 февруари 1992 година, поведе постапка за оценување законитоста на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нејзината согласност со законот за градежното земјиште.

4. На седницата Судот утврди дека во член 1 од Одлуката е предвидено секое лице што има желба да гради индивидуална станбена зграда, гаража или дуќан, средствата за комунални да ги уплати на жиро-сметката на Месната заедница „Три Чешми“, а според член 2 секое правно или физичко лице што има добиено решение за изградба на индивидуална станбена зграда во „Три Чешми“, потребно е на име комунални да уплати 7.000,00 динари, ако е жител на Месната заедница, а 11.000.000 динари ако не е жител. Во членот 3, пак, е предвидено овој износ да се зголемува во зависност од поскапувањето на бензинот.

5. Според член 39 од Законот за градежното земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/89, 18/89 и 21/91) уредувањето на градежното земјиште се врши врз основа на програма која ја донесува собранието на општината врз основа на урбанистичкиот план, а по претходна согласност на републичкиот орган надлежен за работите на урбанизмот. Според член 41 од овој Закон, уредувањето на градежното земјиште се финансира од средствата остварени од неговото доделување, од надоместоците за уредувањето односно за употреба на градежното земјиште, од средствата на комуналните организации, средствата од самопридонес и од други средства. Средствата од став 1 на овој член се утврдуваат со Програмата.

Исто така, според член 44 став 1 од овој закон собранието на општината може да утврди надоместок за употреба на градежно земјиште според обемот и степенот на опременоста со комунални објекти и инсталации. Според ставот 3 од овој член надоместокот го плаќа непосредниот корисник на земјиштето.

Од изнесените законски одредби произлегува дека месната заедница не е овластена да пропишува надоместок ниту за уредување, ниту за употреба на градежното земјиште, ниту пак, да го определува неговиот износ.

Со оглед на тоа што со оспорената одлука Советот на Месната заедница, надвор од своите овластувања, определува материјални обврски за граѓаните, Судот утврди дека таа не е во согласност со означените законски одредби, поради што Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У.бр.92/91

22 април 1992 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Република Македонија,
м-р Јордан Арсов, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје II – Скопје се води постапка за физичка делба на заеднички недвижен имот кој се наоѓа во КО Скопје

по предлог на Цветковска Петрија од Скопје, против Јорданов Раде со непозната адреса и Јорданов Стоилко.

Се повикува Јорданов Раде да се јави во рок од 1 месец по објавувањето на огласот и да достави своја адреса на судот.

Доколку не се јави, постапката ќе ја води привременниот старател Коцевски Гаврил Гари, адвокат од Скопје.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, ВПП бр. 45/92. (121)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за развод на брак од страна на тужителката Синани Исние од Тетово, против Синани Емин од с. Слатина, Тетовско.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во судот или постави свој полномошник или застапник. Доколку не се јави, судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за правата и обврските во овој спор на негова сметка.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 300/92. (122)

Пред овој суд се води спор за надомест на штета по тужбата на тужителот АД за осигурување Скопје – Филијала – Тетово, против тужениот Османи Медани од с. М. Речница.

Се повикува тужениот Османи Медани, сега со непозната адреса во странство, да се јави пред судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да овласти свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му определи привремен застапник преку ЦСР Тетово кој ќе се грижи за неговите интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 397/92. (123)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

Пред овој суд се води постапка по оставината на покојниот Ковачевиќ Ходо од с. Г. Оризари кој починал на 15.III.1970 година. Покојниот има оставено недвижен имот кој се состои од кука со двор и ниви.

Се повикуваат наследниците на покојниот: Ковачевиќ Рифат, Ковачевиќ Зумрета, Ковачевиќ Зера, Ковачевиќ Зам и Ковачевиќ Елвис, да се јават пред овој суд во рок од една година од денот на објавувањето на огласот.

Од Општинскиот суд во Титов Велес, О.бр. 114/87. (111)

Пред овој суд се води постапка по оставината на покојниот Растодер Шефто од с. Црквино, кој починал на 2.II.1970 година.

Од имот покојниот има оставено недвижен имот кој се состои од кука со двор и ниви.

Се повикува наследникот Растодер Узеир, да се јави пред овој суд во рок од една година од денот на објавувањето на огласот.

Од Општинскиот суд во Титов Велес, О.бр. 198/87. (112)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.3664/92 на регистарска влошка бр.1-17726-0-0-0, го запиша во судскиот регистар следното. Трговско претпријатие „Експрес – Комерс“ експорт – импорт, Д.О.О. – Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање од 30.III. 1992 година, а основач е Неранцоски Слободан од Охрид.

Дејност: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 080111, 080112, 080114, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202.

Дејности во надворешен промет: 070310, 070320; посредување и застапување во прометот на стоки и услуги; вршење работи во надворешно – трговскиот промет.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Неранцоски Слободан, директор на претпријатието, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.3664/92. (597)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.7035/91, на регистарска влошка бр.1-12120-0-0-0, го запиша во судскиот регистар претпријатието под фирма: Општествено претпријатие за трговија, меѓународна и внатрешна шпедиција и туризам „ДТС – Трговија“, Д.О.О., Скопје, булевар „ЈНА“ бр. 54.

Претпријатието е основано со одлука за основање бр.10-а/91 од 17.X.1991 година, а основач е претпријатието „ДТС – Холдинг“, П.О., Дубровник, „Пут Републике“ бр.5-А.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123,

070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 013500, 060051, 060502, 080201, 080202, 090121, 090122, 090124, 090129, 090131, 090132, 090139, 110301, 110302, 110303, 110309, 110909.

Дејности во надворешно – трговски промет: 070310 и 070320; меѓународна шпедиција (пренесување); меѓународен транспорт на стока и патници; меѓународни сообраќајно агенциски работи; работи и застапување во промет на стока и услуги; организирање меѓународни саеми.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно трговскиот промет е Јаневски Бранко, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.7035/91. (954)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.2946/92 на регистарска влошка бр. 1 – 3195 – 0 – 0 – 0, го запиша во судскиот регистар: Железничко – транспортното претпријатие Друштво со ограничена одговорност за угостителска, туристичка и транспортна дејност во домашен и меѓународен промет „Феротурист“, Д.О.О., ул. „Народен фронт“ бр.19, Скопје.

Дејностите во внатрешно – трговскиот промет се прошируваат со: 013010, 013022, 013030, 013041, 013042, 013043, 013050, 013099, 013111, 013112, 013113, 013114, 013115, 013119, 013121, 013122, 050301, 050302, 060501, 060502, 060601, 070113, 070129, 070150, 070214, 060601, 060602, 070211, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 070227, 070260, 090131, 090139, 090172, 090179, 110109, 110309.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.2946/92. (948)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.9034/91 од 28.II.1992 година, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост под фирма: Претпријатие за производство и промет со заштитна опрема, деловни услуги, внатрешна и надворешна трговија „Ватроспрем“ извоз – увоз, Д.О.О., Скопје.

Основачи: Блажевски Перо, „Славејко Арсов“ 20-6, и Трифон Јежи, „Роберт Кох“ 1/3-3.

Дејности: трговија на мало: 07011, 070111, 070114, 070113, 070120, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, трговија на големо со: 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 110303, 110309, 09015, 090150, 090139.

Во правниот промет со трети лица, претпријатието настапува во свое име и за своја сметка.

За овластувањата преземени од правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Трифон Јежи, директор без ограничување, за застапување во внатрешен и надворешен промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.9034/91. (629)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.537/91 с. 5.II.1992 година, на регистарска влошка бр.1-14324-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие под фирма: Претпријатие за услуги „Сценаркод“, д.о.о., Кавадарци, ул. „Илинденска“ бр. 72, Кавадарци.

Основач: Благо Славев, ул. „Моша Пијаде“ бр. 9/12, Кавадарци, рег.бр.59410.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно – трговскиот промет е Благо Славев, директор, без ограничување.

Дејности: 120341, 120349, 120311, 120312, 110302, 110303, 110304, 110309, 110404, 110902, 110903, 110904, 110909, 080190, 080201, 080202, 07011, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 050100, 050201, 050301, 050302, 060502, 060503, 060501, 070310 – надворешна трговија со прехранбени производи; 070310 – надворешна трговија со непрехранбени производи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.537/91 (414)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.1833 од 20.II.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-16030-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост и запишување право за вршење на надворешен трговски промет под фирма: Претпријатие за производство, промет и услуги „Бонум“ извоз – увоз, д.о.о., Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 16/2-2.

Претпријатието е основано со акт за основање од 18.II.1992 година, а основач е Момчило Ивановски од Скопје, м.б.3009958450026.

Дејности: 011832, 011941, 011949, 012321, 012322, 012421, 012429, 012615, 013400, 030003, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121,

070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 090128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090122, 090131, 090132, 110302, 110303, 110309, 110404, 110620, 110903, 110905, 110909; – откуп на земјоделски производи.

Дејности во надворешен трговски промет: 070310, 070320; застапување и посредување во прометот со стоки и услуги; консигнација; реекспорт; меѓународен транспорт на стоки и шпедиција.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во надворешниот и внатрешниот трговски промет е: Момчило Ивановски, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1833/92. (415)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8531/91 од 23. XII. 1991 година, на регистарска влошка бр. 1-13682-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и вршењето работи во надворешнотрговското работење под фирма: претпријатието за трговија и услуги „Кантрејд“ извоз – увоз, Д.О.О., Скопје, ул. „Михаил и Ефтим“ бр. 14.

Скратен назив: „Кантрејд“ Д.О.О. – Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 110302, 110303, 110309, 110620, 110903, 110905, 110909.

Во областа на надворешнотрговското работење: 070310, 070320; посредување и застапување во прометот на стоки и услуги; продажба на странска стока на консигнациони складишта; привремен увоз и извоз; услуги на истражување и пружање и користење на информации и знаење во стопанството, финансиски и други услуги.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Основач и застапник: Васе Кангуров од Скопје, без ограничувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8531/91. (416)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2553 од 11. III. 1992 година, а регистарска влошка бр. 1-2618-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за производство на полвестерско влакно „Хемтекс“ – Скопје, с. Горно Лисиче.

Претпријатието ја проширува следната дејност: 110109.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2553/92. (356)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1201 од 12. III. 1992 година, на регистарска влошка бр. 1-16208-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и запишувањето право на работење во надворешниот трговски промет под фирма: Претпријатието за трговија на големо и мало „Илкомериц“ увоз – извоз, Ц.О., Скопје, со седиште во Скопје, ул. „Пржино“ бр. 7/1.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/92 од 3. III. 1992 година, а основачи се: Тодор Илиев и Петар Илиев.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110303, 110309, 110909, 0126, 01261, 012612, 012613, 01262, 012621, 012622, 012623, 01269, 012699.

Надворешно – трговски дејности: 070310, 070320; реекспорт; посредување и застапување во прометот на стока и услуги.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Илиев Тодор, директор, без ограничување.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во своето име и за своја сметка. За обврските настанати во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со целиот свој имот, Ц.О., целосна одговорност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1201/92. (357)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2666/92 од 18. III. 1992 година, на регистарска влошка бр. 1-16432-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието под фирма: Претпријатието за промет и услуги увоз – извоз „Вибо – Комериц“, ц.о., Скопје, ул. „Лушан Тасковик“ бр. 13, опш. Гази Баба.

Претпријатието е формирано со акт бр. 1 од 27. II. 1992 година.

Основач е Борче Нешовски.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 110302, 110303, 110304, 110309, 110909.

Дејности од надворешно-трговскиот промет:

070310 – надворешна трговија со прехранбени производи;

– 070320 – надворешна трговија со непрехранбени производи;

посредување и застапување, консигнација, реекспорт и друго.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во своето име и за своја сметка.

За обврските преземени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Борче Нешовски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 266/92. (358)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10304/91, на регистарска влошка бр. 1-15079-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието под фирма: Претпријатието за трговија, откуп, градба и услуги „Меркур“, Ц.О., експорт – импорт, с. Желино, Тетово. Скратен назив на фирмата е „Меркур“, с. Желино – Тетово.

Основач е Абдиламит Хисмани од с. Желино – Тетово со акт бр. 01-01 од 26. XII. 1991 година.

Дејности: 012001, 012130, 012141, 012142, 012310, 012421, 012622, 012623, 012820, 013010, 013041, 013200, 020110, 020121, 020140, 050100, 050201, 050209, 050301, 050302, 060502, 060501, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070131, 070132, 070140, 070211, 070212, 070214, 070219, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090123, 090131, 090150, 100101, 110302, 110309, 110402, 110404, 110903, 110909, 130233.

Надворешно – трговско работење: 070310, 070320; застапување на странски фирми и реекспорт; посредување на надворешен трговски промет; угостителски и туристички услуги; комисиони работи во областа на прометот; малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и други земји.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своето име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување е Абдиламит Хисмани, работоводен орган, без ограничување. Лице овластено за застапување во надворешен трговски промет е Абдиламит Хисмани, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10304/91. (359)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4104/92, на регистарска влошка бр. 1-184280-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во мешовита сопственост и запишување на право на надворешно-трговско работење на Трговскиот претпријатието на големо и мало „Евроекспорт-Невена“, Д.О.О., експорт импорт, Скопје.

Седиште: ул. „Вельо Влаховиќ“ бр. 20/13, Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 110303, 110309, 110909.

Надворешно-трговски дејности: 070310 и 070320.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Благо Булуков, в.д. директор, без оргничување.

Претпријатието е основано со договор за основање од 30. III. 1992 година, а основачи се Претпријатието за внатрешен и надворешен промет „Евроекспорт“ Ц.О., Скопје и Деоничарско друштво Хемиска индустрија „Невена“, П.О., Лесковац.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4104/92. (728)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4647/92, на регистарска влошка бр. 1-18699-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство и промет на големо и мало под фирма: Претпријатието за производство и промет на мало и големо под фирма: Претпријатието за производство и промет на мало и големо „Гетсби“, Ц.О., АД, експорт-импорт, Скопје, Д.Т.Ц., „Мавровка“, ламела „А“, кат III.

Дејности: 012810, 012820, 012702, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 110309, 110909, 070129, 070131, 070132, 070140, 070211, 070212, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 110109, 110302, 110404, 110620, 110902, 110903, 110905, 110304, 110303, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во своето име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4647/92. (947)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2615 од 30. III. 1992 година, на регистарска влошка бр. 1-17044-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост како д.о.о. и запишувањето право за вршење надворешно-трговски промет под фирма: Претпријатието за производство, промет, угостителство и услуги „Стефан“, експорт-импорт, д.о.о., Титов Велес, ул. „Богџе Николов“ бр. 8. Претпријатието е основано со акт за основање од 10. III. 1992 година, а основач е Николкић Стефан.

Дејности: 011724 – производство на мерна и регулациона опрема, 011729 – производство на неспомнати електрични апарати и уреди.

020110-земјоделие, 020131-производство на грозје, 060502-превоз на стоки, 010111-леб, печиво, млеко, 070112-зеленчук, овошје, 070113-месо живино, риба, 070114-разни животни продукти, алкохолни пијалаци, 070121-текстил и конфекција, 070122 обувки, кожа, гума, 070123-метални и електро технички стоки: 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080114, 080190, 090133, 090139, 110302, 110303, 110309, 110404, 110620, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Претпријатието за обврските во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Николич Нада, работоводен орган, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2615/92. (440)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 529 од 4.III.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15829-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост под фирма: Претпријатие за туризам, трговија и сообраќај „Мадра“ експорт-импорт, Д.О.О., Скопје, ул. „Владимир Комаров“ бр. 10/2.

Претпријатието е основано со акт-договор за основање бр. 01 од 15.I.1992 година, а основач е Радослава Глумова од Скопје. Дејности: 080119, 080129, 080201, 080202, 060501, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110302, 110303, 110309, 110909 – други неспомнати услуги, 110903-книговодствени услуги.

Надворешно-трговски дејности: 070310, 070320; посредување и застапување во областа на прометот; реекспорт, туристички агенции и услуги; организирање на посети на културни, спортски, сценски и др. приредби; организирање на туристички патувања во странство и земјата, други туристички патувања во странство за домашни лица.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица одговара на целиот свој имот, Ц.О., целосна одговорност. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Радослава Глумова, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 529/92. (244)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10506/91 од 28.I.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15217-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост и запишувањето на правото на вршење работи во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за трговија на големо и мало „Мексико промет“ увоз-извоз, ц.о., Скопје, ул. „Карл Липкнехт“ бр. 67-2/5, нас. Маџари. Сократениот назив гласи: ПТП „Мексико промет“. Основач е Величковски Санде со одлука од 21.XII.1991 година.

Дејности: 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 07014, 070140, 07015, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 07023, 070230, 07024, 070240, 07025, 070250, 07026, 08019, 080190, 0703, 07031, 070310, 07032, 070320.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Величковски Санде, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10506/91. (408)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10505/91, на регистарска влошка бр. 1-15218-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост и запишувањето на правото на вршење работи во внатрешниот и надворешниот трговски промет под фирма: Претпријатие за трговија на големо и мало „Колумбо-промет“, увоз-извоз, ц.о., Скопје, ул. „Радишанска“ бр. 121. Сократен назив гласи: ПТП „Колумбо промет“.

Основач е Димитриевски Марјан со одлука од 21.XII.1991 година.

Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 07014, 070140, 07015, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 07023, 070230, 07024, 070240, 07025, 070250, 07026, 070260, 08019, 080190, 0703, 07031, 070310, 07032, 070320.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Димитриевски Марјан, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10505/91. (409)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3000 од 17.III.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-10402-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста под фирма: „Раде Кончар“ – Заслужни дејности Друштво со ограничена одговорност во мешовита сопственост, со полна одговорност, – Скопје, бул. „III Македонска бригада“ бб. Во внатрешно-трговскиот промет се

проширува следната дејност: слободни царински продавници.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3000/92. (435)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4197/92 на регистарска влошка бр. 1-18450-0-0-0, го запиша во судскиот регистар следното: Мешовито претпријатие за меѓународен и домашен транспорт и трговија „Новотранс-Комерц“ Д.О.О. Експорт-импорт Скопје, ул. „15-ти Корпус“ бб.

Основачи: 1.ДП „Новотранс“ Нови Сад, „Кисачки пут“ бр. 1 и 2. Блаже Митевски, ул. „Кара Трифун“ бр. 4. Скопје.

Дејности: 060502, 060602, 060803, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070140, 070150, 070211, 070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070230, 070250, 070260, 080123, 080129, 090121, 090122, 090139, 110301, 110302, 110303, 110309, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070230, 070250, 110309.

Лице овластено за застапување е Блаже митевски, во внатрешниот и надворешниот промет со целосни овластувања.

Потполна одговорност; целосни овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје Срег. бр. 4197/92. (726)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1552/92 на регистарска влошка бр. 1-16491-0-0-0, го запиша во судскиот регистар следното: Претпријатие за промет на големо и мало „Пипин-комерц“ извоз-увоз Д.О.О. Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 47/5-41.

Претпријатието е основано со акт за основање од 12.II.1992 година, основач е Миросанда Горчевска од Скопје.

Претпријатието ги обавува следните дејности: 070114, 070121, 070126, 070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Дејности во надворешно трговски промет се: 070310 и 070320.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Миросанда Горчевска, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1552/92 (727)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 782/92, на регистарска влошка бр. 1-15947-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост: Трговско-производно, услужно претпријатие на мало и големо увоз-извоз „Ами“ Ц.О., Скопје, ул. „Бајрам Шабани“ бр. 38-б, Скопје, со сократен назив: ПТУП на Г.М. увоз-извоз „АМИ“, Ц.О. Скопје.

Основач е Иљаз Авдџи, ул. „Бајрам Шабани“ бр. 38-б, Скопје, л.к. МБ 3006969450045 – Скопје. Вкупен основачки влог 1.000,00 денари. За обврските на субјектот на уписот не одговара. Основано на 24.I.1992 година со одлука.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 012611, 012612, 012613, 012614, 012621, 012622, 012623, 012813, 013021, 080111, 080112, 080121, 080122, 080129, 080190, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на претпријатието во границите на овластувањето е Иљаз Авдџи, директор на претпријатието, со неограничени овластувања кој ќе го застапува претпријатието во вршењето работи и во надворешно-трговскиот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 782/92. (731)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 779/92 на регистарска влошка бр. 1-17075-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Приватното претпријатие за производство, услуги и трговија „Чаме, експорт-импорт, д.о.о. – Скопје, ул. „Струшка“ бр. 7-б.

Претпријатието е основано со акт за основање од 24.I.1992 година, а основач е Чамевски Влатко.

Дејности: 110301, 110304, 110309, 020140, 020121, 020131, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 013021, 013041, 013042, 060501, 060502, 080190, 080201, 080202, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070212, 070213, 070214, 070221, 070222, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260.

Дејности во надворешен промет: 070320, 070310 – реекспорт, меѓународна шпеџија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Чамевски Влатко, директор на претпријатието, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 779/92. (732)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2407/92, на регистарска влошка бр. 1-17802-0-0-0, го запиша во судскиот

регистар. Претпријатието за интелектуални, финансиски и книговодствени услуги „ИНТЕЛЕКТ“ Д.О.О., ул. „Ратко Митровиќ“ 12/1, Скопје. В.д. директор е Таневска Загорка, неограничен застапник во надворешно-трговското работење, со неограничени овластувања во застапување на фирмата:

Дејности: 110303, 110620, 110903, 110905, 110909, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070250, 080190, 080201, 080202, 090121, 090123, 090124, 090129, 090131, 090132, 090140, 090189, 090171, 090179, 090201, 110109, 070310, 070320; застапување и посредување, консигнација слободни царински продавници, малограничен промет со Албанија, Грција и Бугарија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2407/92 (733)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1392/92, на регистарска влошка бр. 1-4510-0-0-0, го запиша во судскиот регистар следното: Се проширува бројот на основачите на штедно-кредитното претпријатие „МЕРКУР“ со нови основачи и тоа: Михајловски Раде, Михајлова Анкица и Андријевиќ Лидија, сите со основачки влог од по 50.000,00 денари. Сите основачи за работата на „Меркур“ не одговараат, а сносат ризик до висина на вложените средства.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1392/92. (734)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7196/91 на регистарска влошка бр. 1-12592-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието со следните податоци: „СКОНИ“ Акционерско друштво во мешовита сопственост за трговија на големо, со ц.о., Скопје. Скратен назив: „СКОНИ“ АД со ц.о., Скопје, со седиште во Скопје, ул. „Велько Влаховиќ“ 48. Основач е Деоничко друштво „Нишауто“ холдинг претпријатие, Ниш, „Градско поле“ бб. Основачкиот влог е 300.000,00 денари.

За обврските на друштвото основачот одговара до висина на вложените средства.

Дејности: 07021, 070211, 070212, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070140, 060503, 080201, 080202, 110303, 110309, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на друштвото е Симовски Гоце, в.д. директор, овластен да склучува договори од областа на регистрираната дејност на друштвото до висина на основачкиот капитал на друштвото, т.е. 300.000,00 денари. За склучување договори преку износот од 300.000,00 денари потребна е претходна согласност од директорот на „Нишауто“ ДД или полномошник директор на „Нишауто“ ДД за комерцијални и организациони прашања, односно од претседателот на Управниот одбор во случај на сопственост.

Во вршењето работи со надворешниот трговски промет друштвото го застапува Симовски Гоце, в.д. директор, овластен да склучува договори од областа на регистрираната дејност на Друштвото до висина на основачкиот капитал на Друштвото, т.е. 300.000,00 денари. За склучување договори преку износот од 300.000,00 денари потребна е претходна согласност од директорот од „Нишауто“ ДД или полномошник директор на „Нишауто“ ДД за комерцијални и организациони прашања односно претседателот на Управниот одбор во случај на сопственост.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7196/91. (746)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4671/92, на регистарска влошка бр. 1-34-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Општественото претпријатие „Завод за урбанизам и архитектура Титов Велес“ – Титов Велес, Ц.О. ул. „Борис Карпузов“ бр. 2, како фирма, а претходно гласела како: Општествено претпријатие за проектирање, инженеринг и трговија на големо и мало „Проектанско биро“, Ц.О., увоз-извоз.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4671/92. (729)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1271/92 на регистарска влошка бр. 1-12592-0-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на основачи, промена на основачкиот влог и промена на својството на лицето овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет „СКОНИ“ Акционерско друштво во мешовита сопственост за трговија на големо, со Ц.О., Скопје, ул. „Велько Влаховиќ“ бр. 48.

Во претпријатието пристапуваат основачите Симовски Гоце од Скопје и Веселиновски Зоран од Скопје, со одлука за пристапување од 30.1.1992 година.

Се запишува промената на својството на лицето овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет Симовски Гоце, в.д. директор, овластен да склучува договори од областа на регистрираната дејност на друштвото до висина на основачкиот капитал т.е. 300.000,00 денари.

За склучување на договор преку износот од 300.000,00 денари потребна е претходна согласност од директорот на „Нишауто“ ДД или

помошникот директор на претпријатието за комерцијални и организациони прашања, односно претседателот на Управниот одбор во случај на сопственост кој во иднина ќе има својство на директор на Акционерското друштво на неодредено време, овластен да склучува договори од областа на регистрираната дејност на друштвото до висина на основачкиот капитал на друштвото т.е. 1.200.000,00 денари. За склучување договори преку износот од 1.200.000,00 денари потребна е претходна согласност од Управниот одбор-претседателот на управниот одбор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1271/92. (745)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9607/91 од 29.1.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14613-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост под фирма: Претпријатие за производство, трговија, услуги и увоз-извоз „Централ“, Д.О.О., Скопје, ул. „Миле Поп Јорданов“ бр. 5-а. Претпријатието е основано со акт за основање 1/1 од 24.XII.1992 година, а основач е Владимир Здравков.

Дејности: 011832, 011941, 012310, 012429, 080190, 080202, 090150, 110302, 110309, 110303, 110902, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното трговско работење е Владимир Здравков, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9607/91. (226)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 09021/91 од 29.1.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-13924-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на приватно претпријатие и работењето во надворешно-трговскиот промет под фирма: Претпријатие за трговија на мало и големо, производство и услуги „Јасен“ Експорт – Импорт, Ц.О., Гостивар, ул. „Јордан Јордановски“ бр. 2, Гостивар.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 02-100 од 7.XII.1991 година.

Дејности: 02014, 020140, 02011, 02010, 020121, 07021, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 07023, 070230, 07025, 070250, 07026, 070260, 08019, 080910, 030003, 110309, 110909, 110303, 110302.

Работа во надворешно-трговско работење: 070310, 070320; посредување и застапување; консигнација; реекспорт; малограничен промет со сите соседни земји.

Лице овластено за застапување е Синадиновски Јовица, директор, без ограничување.

Лице овластено за застапување во надворешно-трговски промет е Синадиновски Новица, директор, без ограничување.

Неограничено овластување: целосна одговорност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9021/91. (227)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10112/91 од 31.1.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14970-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост под фирма: Претпријатие за производство, увоз, извоз, услуги и трговија на големо и мало „Т.Н.Т. Комерц“, Ц.О., Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 108/22

Претпријатието е основано со акт за основање на претпријатие.

Дејности: 0902, 09020, 090209, 01230, 01309, 013099, 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 0702, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070310, 070320, 0801, 080190, 080201, 080202, 1104, 110402, 110403, 110404, 1109, 110903, 110309, 111909.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Претпријатието во приватниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

За директор и овластено лице со неограничени овластувања се именува Миодраг Драгошановиќ од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 108/22.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10112/91. (228)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9545/91 од 7.1.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14772-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост под фирма: Производно-трговско претпријатие во пријатна сопственост „Бисера“ Експорт-импорт, П.О., Кавадарци „Цар Самуил“ бр. 8

Претпријатието е основано со одлука за основање на производно трговско претпријатие бр. 01-01 од 16.XII.1991 година.

Основач на претпријатието е Ефтимов Биса, од Кавадарци, „Цар Самуил“ бр. 8, мат. бр. 3009932488017.

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 070140, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 080190, 090121, 090150, 090111, 090181, 110903, 110909, 0703, 070310, 070320.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Ефтимов Илија, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9545/91. (229)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 547 од 5.II.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-92-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Педагошката академија „Климент Охридски“ – Скопје, Ц.О., ул. „Партизански одреди“ бб, Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Иван Трајков, в.д. директор, а се запишува новиот застапник м-р Јорданка Митевска, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 547/92. (230)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 408 од 23.I.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-4070-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето на Трговското претпријатие на големо и мало во земјата и странство „Хоризонт“, Ц.О., Скопје, ул. „Атинска“ бр. 9-б. Седиштето се менува и во иднина ќе гласи: Трговско претпријатие на големо и мало во земјата и странство „Хоризонт“, Ц.О., Скопје, ул. „Улоф Палме“ бр. 24/1-4.

Дејностите во внатрешен промет се прошируваат со: 013021, 013022, 013030, 013050, 013072, 060501, 060502, 060503, 080201, 080202, 110301, 110302, 110303, 110903, 110905.

Дејностите во надворешниот промет се прошируваат со: застапување, посредување во надворешно-трговски промет, реекспорт, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција, Италија, Романија, Унгарија и Австрија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 408/92. (231)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1407 од 28.II.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15485-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие под фирма: „Феликс“, Д.О.О., за производство, трговија, извоз-увоз – Скопје. Основаачи се: Љубомир Георгиевски, Радомир Вељановски, Василос Тамотелас, Георгиос Делијауам.

Дејности: 011941, 012421, 012830, 01303, 013121, 013122, 070112, 070114, 070212, 070219, 070310, 070320, 070122, 070222.

Неограничено овластување; целосна одговорност.

В.д. директор е Љубомир Георгиевски со неограничено овластување, застапник во надворешен промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1407/92. (322)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9961/91 од 20.II.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14900-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатие во приватна сопственост и запишувањето право за вршење работи во надворешно-трговскиот промет под фирма: Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало „Комета“, Ц.О., увоз-извоз; Скопје, ул. „Пресека“ бр. 43.

Основач: Татјана Кориќ од Скопје, ул. „Пресека“ бр. 43.

Дејности: 011320, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080190, 080201, 080202, 090189, 110201, 110303, 110309, 110402, 110403, 110404, 110909, 110903.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во надворешниот и внатрешниот промет е Татјана Кориќ, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9961/91. (323)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1082 од 6.II.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-2210-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на претпријатието поради поделба на две нови претпријатија со следните податоци: Се запишува бришењето на Претпријатието ШИК „Димче Еребица – Диер“, П.О., ул. „11 Ноември“ бб, Куманово, поради поделба на две нови претпријатија: Претпријатие во општествена сопственост – Шумско стопанство „Куманово“, Ц.О., Куманово, ул. „11 Ноември“ бб, и Претпријатие во општествена сопственост Дрвно индустриски комбинат „Димче Еребица – Диер“, Ц.О., Куманово, ул. „11 Ноември“ бб.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1082/92. (313)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1083 од 6.II.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-14363-0-0-0, го запиша во судскиот регистар организирањето на претпријатието настанато со поделба на друго претпријатие под фирма: Претпријатие во општествена сопственост Дрвно-индустриски комбинат „Димче Еребица – Диер“, Ц.О., Куманово, ул. „11 Ноември“ бб. Претпријатието е организирано врз основа на одлука за поделба на досегашното претпријатие ШИК „Димче Еребица – Диер“ Куманово, на две нови претпријатија од 11.I.1992 година.

Дејности: 012201, 012202, 012203, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090120, 090121, 090140, 110303, 110304, 110309, 110404, 110611, 110620, 110902, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целиот свој имот. Претпријатието го претставува и застапува во внатрешен и надворешен промет Јован Поповски, в.д. генерален директор, без ограничување.

Дејности во надворешен промет 070310, 070320; малограничен промет со сите соседни држави.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1083/92. (314)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4554/90 од 11.IV.1991 година, на регистарска влошка бр. 2-9280-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на станбената задруга под фирма: Станбена задруга „Ваш стан“, Ц.О., Кичево, ул. „29 Ноември“ бр. 19. Станбената задруга е основана со договор за основање од 20.VIII.1990 година, а основаачи се: Горѓиоски Бошко, Горѓиоски Гоце, Горѓиоска Цвета, Николоски Александар и Кривоша Лемче.

Дејности: 1. вршење на инвеститорски работи за изградба на семејни станбени згради и станови, како и деловни простории, доколку истите се наоѓаат во станбената зграда во која се наоѓаат и становите на членовите на станбената задруга; 2. организирање штедење за стан за членовите на станбената задруга; 3. купување на станбени згради и станови, како и деловни простории, доколку истите се предвидени во станбената зграда во која се наоѓа и станот на членот на станбената задруга заинтересиран за вршење дејност со личен труд, од општествено правни лица за потребите на своите членови; 4. набавување на градежни материјали и друг материјал и елементи потребни за изградба на станбени згради, станови и деловни простории, комплетно за своите членови; 5. одржување на станбени згради и станови на членовите на станбената задруга.

Станбената задруга во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

Вршител на должноста директор на станбената задруга се именува Николоски Александар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4554/90. (315)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1580 од 11.III.1991 година, на регистарска влошка бр. 2-1910-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар замената на лицето овластено за застапување под фирма: Занаетчиска задруга „Стогово“, Р.О., Дебар, ул. „Вељко Влаховиќ“ бб. Се брише досегашниот застапник во внатрешно и надворешно трговски промет Шаревски Божин, а се запишува новиот застапник во внатрешно и надворешно трговскиот промет Содоли Цемаил, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1580/91. (316)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 471 од 7.III.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-15801-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието за производство и промет со полиестерски смоли и пластични маси „Ско-Пласт“ увоз-извоз, д.о.о. Скопје, ул. „Рампо Левката“ бр. 13 под фирма: Претпријатие за производство и промет со полиестерски смоли и пластични маси „Ско-Пласт“ увоз-извоз, д.о.о., Скопје, ул. „Рампо Левката“ бр. 13. Основаачи се: Зоран Русјаков од Скопје, ул. „Рампо Левката“ бр. 13 и Горан Стојковски од Скопје, ул. „Атинска“ бр. 23/5. Основаачки влог: 19.300,00 денари во основни средства. Зоран вложува: 9.650,00 денари, Горан вложува: 9.650,00 денари.

Дејности: 011941, 011949, 050302, 090181, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 080190, 070310, 070320; – малограничен промет со Албанија, Бугарија и Грција.

Претпријатието е основано со договор за основање на претпријатие бр. 01-1 од 17.II.1992 година.

Лице овластено за претставување и застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Зоран Русјаков од Скопје, ул. „Рампо Левката“ бр. 13.

Во правниот промет кон трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одговара со целиот свој имот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 471/92. (317)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1039 од 3.III.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-16150-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост со целосна одговорност и запишувањето право за вршење работи во надворешно трговскиот промет под фирма: Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз, „Сибском“ ц.о., Скопје, ул. „Видое Смилевски-Бато“ бр.87/2-21.

Кратко назив на фирмата е: Претпријатие „Сибском“, ц.о., Скопје.

Основач е: Симоновски Саве со акт за основање од 25.I.1992 година.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 110303, 011314, 011941, 012421, 012429, 020140, 110309, 110909.

Дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320; застапување на странски фирми; инвестиционо работење во странство; реекспорт; консигнациона трговија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во тој промет одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно трговскиот промет е Симоновски Саве, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1039/92. (318)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2105 од 28.II.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-1915-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Фабриката за масло „Благој Горев“, Ц.О., Титов Велес АД со дејност: 110109 – други финансиски работи со мелувачки работи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2105/92. (319)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9321/91 од 11.II.1992 година, на регистарска влошка бр. 1-10480-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на „Интердрво“ Претпријатие за промет на големо и мало, извоз-увоз, д.о.о. Скопје, ул. „Ленинова“ бр. 60 1/18.

Дејноста на претпријатието се проширува со следните дејности:

070240 - трговија на големо со нафтени деривати;

070150 - трговија на мало со нафтени деривати.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9321/91. (320)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Битола на 29.IV.1992 година го донесе следното решение: Стечајната постапка против должникот ПП „Комерц Систем“ - Струга се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (949)

Окружниот стопански суд во Битола на 29.IV.1992 година го донесе следното решение: Стечајната постапка против должникот ПП „Ценки-Промет“ - Струга се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (950)

Стечајниот совет на Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. бр. 237/91 од 20.I.1992 година е отворена стечајна постапка над ЗЗ Единство, с. Робово.

За стечаен судија е одредена Зорица Бочварска, судија на овој суд.

За стечаен управник е поставен Миовски Јован, Берово.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават побарувањата во рок од 30 дена со пријава и докази во два примероци таксирани со 100,00 денари на жиро с-ка 40100-840-033-3338-Републички буџет.

За испитување на побарувањата се закажува рочиште на 1.VII.1992 година во 12 часот.

Се повикуваат должниците да ги исплатат своите долгови.

Огласот е истакнат на судската табла на ден 19.V.1992 година.

(951)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр.72/92 од 7.V.1992 година, отвори стечајна постапка кон должникот ПП „Вардар промет“ од Битола, не ја спроведува и истата ја заклучи, при што имотот од должникот што ќе се пронајде се предава на Републичкиот фонд за развој.

Од окружниот стопански суд во Битола (952)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр.16/91 од 12.V.1992 година стечајната постапка кон ЗЗ „Балкан производ“ од

с. Вогани, Прилеп, ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(953)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.51/92 од 5.V.1992 година, отвори стечајна постапка над Претпријатието за промет на големо и мало „Трго Брегалница“ од Скопје, ул. „Чаирска“ бб.

За стечаен судија се именува Никола Стојанов, судија на овој суд.

За стечаен управник се определува Апостол Баевски од Скопје, ул. „Рузвелтова“ бр. 8/5. Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник за 8. јули 1992 година, во 8 часот во соба број 81, на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (955)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 177/91 од 23.III.1992 година, отвори постапка за стечај на ПП „Вишњи“ Струга, врз основа на предлогот на СООК Филијала - Струга.

За стечаен судија се определува Коста Споа судија на овој суд.

За стечаен управител се определува Ангеличиноски Гаврил од Струга, ул. „Струшки кепенци“ бр. 21.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во „Службен весник на Република Македонија“ своите побарувања да ги пријават до стечајниот совет со поднесок во два примероци со докази.

Се повикуваат должниците да ги подмират своите долгови без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на доверителите за 24.VI.1992 година, во 11 часот, соба бр. 3 при Окружниот стопански суд во Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (738)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 194/91 од 31.III.1992 година, ја заклучи стечајната постапка кон должникот ПП „Горекс“ од Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (739)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 48/92 од 31.III.1992 година, отвори стечајна постапка кон должникот ПП „Лорд“ Прилеп, е отворена, меѓутоа не се спроведува и со истото решение е заклучена.

Од Окружниот стопански суд во Битола (740)

Окружниот стопански суд во Битола со решение Ст. бр. 31/91 од 28.IV.1992 година, отвори стечајна постапка кон ПП „Магистрал“ од Битола и истата е заклучена.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (741)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 82/91 од 8.V.1992 година, отвори стечајна постапка кон ПП „Магма“ од Прилеп, и истата ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (742)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Битола со решението Рл. бр. 47/91 од 4.II.1992 година, отвори стечајна постапка над Агенцијата за транспортни, шпедитерски и други услуги „Примат“ Охрид, но истата не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (945)

Ликвидациониот совет на Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Л. бр. 10/92 од 13.V.1992 година ја заклучи ликвидационата постапка над ППС „Унипласт“ од Штип.

По правосилноста на решението „Унипласт“ од Штип се брише од регистарот на претпријатијата.

Решението можат да го напаѓаат доверителите до Стопанскиот суд на Македонија, Скопје, во рок од 15 дена по објавувањето на огласот.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (946)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Патна исправа бр. МБ 383001, издадена на 30.IV.1986 година од ОВР - Делчево, на име Георгиевска Верка, ул. „Маршал Тито“ бр. 128, Делчево. (1436)

Патна исправа бр. МБ 722171 од 29.VIII.1989 година издадена од УВР - Струмица на име Георгиева Жаклина, ул. „Маршал Тито“ бр. 112, Струмица. (1437)

Патна исправа бр. МБ 473047 од 28.I.1987 год., издадена од УВР – Струмица на име Стојанов Ацо, с. Владисвици, Струмица. (1438)

Патна исправа бр. МБ 861352 од 7.IX.1990 год., издадена од УВР – Струмица на име Демов Тулген, ул. „Бетовенова“ бр. 160, Струмица.

Патна исправа бр. МБ 902160, издадена од УВР – Струмица на име Фазлија Таир, ул. „Бетовенова“ бр. 194, Струмица. (1440)

Патна исправа бр. МБ 163796/84, издадена од УВР – Струмица на име Стојан Илиевски, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 54-7/6, Скопје. (1441)

Патна исправа бр. МБ 766888/90 год., издадена од УВР – Скопје на име Мурат Зумка, ул. „376“ бр. 23, Скопје. (1443)

Патна исправа бр. МБ 003650/81, издадена од УВР – Скопје на име Алис Емин Абдула, Скопје. (1444)

Патна исправа бр. МБ 543165/88, издадена од УВР – Скопје на име Еља Шерифи, с. Копаница, Скопје. (1445)

Патна исправа на име Бекир Куфли, с. Желино, Тетово. (1445)

Патна исправа бр. МБ 476269, издадена од ОВР – Ресен на име Ангелина Петреска, ул. „Борис Кидрич“ бр. 4/8, Ресен. (1450)

Патна исправа бр. МБ 829784/90 год., издадена од УВР – Скопје на име Љубинка Кондик, ул. „Кадињача“ бр. 5-А, Горче Петров II – Скопје. (1451)

Патна исправа бр. МБ 328051/86, издадена од УВР – Скопје на име Шерефедин Полику, ул. „Маршал Тито“ бр. 6/47, Сарај, Скопје.

Патна исправа бр. МБ 091828/83, издадена од УВР – Скопје на име Весел Сали, с. Сарај, Скопје. (1453)

Патна исправа бр. МБ 571511/88, издадена од УВР – Скопје на име Арслан Адеми, Скопје. (1454)

Патна исправа бр. МБ 284829, издадена од Кичево на име Исмет Муратоски с. Другово, Кичево. (1455)

Патна исправа бр. МБ 816834/90 издадена од УВР – Скопје на име Боро Темелковски, Скопје. (1456)

Патна исправа бр. МБ 050608/82, издадена од УВР – Скопје на име Томе Костовски, Скопје. (1457)

Патна исправа бр. МБ 595910 од 1.IX.1988 год., издадена од УВР – Скопје на име Нехру Мехмед, ул. „Овчеполска“ бр. 53-а, Скопје. (1458)

Патна исправа бр. МБ 890384, издадена од ОВР-Штип на име Рамадан Омеров, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 13, Штип. (1475)

Патна исправа бр. МБ 602331/7.X.1988 год., издадена од УВР – Скопје на име Шермин Мехмед, ул. „Овчеполска“ бр. 53-а, Скопје.

Патна исправа бр. МБ 438321, издадена од УВР – Скопје на име Кирил Хандиски, ул. „Козара“ бр. 68-27/2, Скопје. (1460)

Сообраќајна дозвола на име Сервет Мустафи, с. Доброште, Тетово. (1446)

Чекови од бр. 20240 до 20250 на име Ристо Колев, с. Долни Дисан, Неготино. (1448)

Тековна сметка бр. 479/94 и чекови од бр. А 5959246 до А 5959250, издадени од Стопанска банка – Кочани на име Страхил Данилов, ул. „Браќа Ставреви“, бр. 1 Кочани. (1449)

Патна исправа бр. МБ 074168, издадена од УВР Скопје, 1982 година, на име Рамадан Редџепи, ул. „Серава“ бр. 115 Скопје.

СОДРЖИНА Страна

638. Одлука за начинот и постапката за исплата на пензиите и другите примања на воените осигуреници кои остануваат на територијата на Република Македонија	541
639. Одлука за обезбедување исплата на месечните парични примања и на здравствената заштита на воените инвалиди и семејствата на паднатите борци	541
640. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за републичките надоместоци на одделни производи	542
641. Одлука за дополнување на Одлуката за определување на малопродажни цени на одделни деривати на нафта за индивидуалните земјоделски производители	542
642. Програма за користење на средства за сузбивање на бруцелозата кај овците и козите во 1992 година	542
643. Програма за користење на средства за здравствена заштита на животните во 1992 година	543
644. Одлука за именување членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Страшо Пинџур“ – Скопје	544
645. Одлука за именување членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален ра-	

ботоводен орган на ОУ „Рајко Жинзифов“ с. Д. Оризари – Титов Велес	544
646. Одлука за именување членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Кирил и Методиј“ с.Извор – Титов Велес	544
647. Одлука за именување членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган на Пионерскиот дом „Горе Органциев“ – Титов Велес	545
648. Одлука за избор членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган во ЕМУЦ „Ристе Ристески – Ричко“ – Прилеп	545
649. Одлука за именување членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО ОУ „Кирил и Методиј“ с. Луково – Струга	545
650. Одлука за избор на членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган во ЕМУЦ „Коле Нехтенин“ – Штип	545
651. Одлука за именување членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Браќа Миладиновци“ – Пробиштип	546
652. Одлука за избор на членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган во ЕМУЦ „Гошо Викентиев“ – Кочани	546
653. Одлука за именување членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Слобода“ с. Другово – Кичево	546
654. Одлука за избор на членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган во УЦСО „Киро Спанцов – Брко“ – Кавадарци	547
655. Одлука за избор на членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган на УЦ „Крсте Петков Мисирков“ – Демир Хисар	547
656. Одлука за именување членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Христијан Тодоровски – Карпош“ Куманово	547
657. Одлука за именување членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Страшо Пинџур“ с. Јосифово – Валандово	547
658. Одлука за именување членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Гоце Делчев“ – Битола	547
659. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Коле Канински“ – Битола	547
660. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У.бр.200/90 од 6 мај 1992 година	548
661. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У.бр.152/91 од 6 мај 1992 година	548
662. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У.бр.194/91 од 15 април 1992 година	549
663. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У.бр.92/91 од 22 април 1992 година	549